

# ДРЖАВНО-ПАР ЈА ТРЕСЕ ВЛАДИН

Свесна за фактот дека рејтингот не само што не ѝ се зголемува, туку и ѝ се намалува, ДПА се обидува да маневрира. На големо изненадување на јавноста, а по барање на претседателот Мендух Тачи, 130 владини функционери од оваа партија, му ги депонираа своите оставки лично нему. Кој од нив ќе преживее сè уште не е познато. Но, голема е веројатноста половина од нив да бидат сменети од функциите, како резултат на недоволните прикажани резултати, кои се валоризираат и во процентите за рејтинг.

Иако на СДСМ почна да му се зголемува рејтингот, сепак во оваа партија не треба да спијат на тоа уво. За нив владејачката ВМРО-ДПМНЕ и натаму е недостижна, додека малиот раст на рејтингот е резултат на моментното расположение на граѓаните, кои почнуваат да се разочаруваат од работата на Владата на Република Македонија. Но, тоа во ниеден момент не треба да значи дека по дифолт се определуваат токму за нив, како единствена алтернатива на власта, бидејќи СДСМ одамна не е алтернатива.



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

Политичката атмосфера во земјава почнува да зоврива. Иако навидум се чини дека дава само ситни меури, кои на моменти предизвикуваат мали потреси, сепак последните случувања на нашата политичка сцена говорат за фактот дека водата од политичкиот лонец само што не проврела и не предизвикала сериозно попарување на некои политички партии или на одредени политички персони. Можеби тоа веќе се случува, но јавноста и дел од политичкиот естаблишмент сè уште не се свесни за тоа, бидејќи и натаму од гранките не можат да ја видат шумата, пред сè, поради сопствената магла која ја прават околу себе.

Маглата одамна е присутна, но се чини дека минатата седмица се спушти подолу со објавувањето на бројките,



ПРЕД КОГО ОДГОВАРААТ  
МИНИСТРИТЕ НА ДПА?

или на процентите од последното истражување на ИРИ кое, пред сè, се однесуваше на рејтинзите на политичките партии, но и на општата политичка состојба во државава. Иако навидум ништо ново од претходното, сепак во ова истражување има мали поместувања, кои предизвикаа паника во политичките редови. Првиот впечаток е незадоволството кај сите, и како резултат на емоција веднаш се наоѓа виновник, кој по редот на нештата секогаш е кај оној кој ја правел таа анкета. На овој емотивен шок прва реагираше Демократската партија на Албанците-ДПА, па незадоволна од фактот дека нејзиниот лут ривал ДУИ има речиси двојно повисок рејтинг, јавно соопшти дека не ја прифаќа анкетата, односно истата ја смета за нерелевантна. На иста линија беше и ПДП која, пак, веројатно поради својот коалиционен партнер ДПА, иако длабоко свесна дека токму таа одамна не функционира на политичката сцена во Република Македонија, побрза да ги негира анкетата и нејзините бројки.

Во македонскиот политички блок, пак, по речиси две години, конечно нокаутираниот СДСМ почна да бележи благ раст на рејтингот, додека ВМРО-ДПМНЕ, благ пад. НСДП на Тито Петковски го задржува својот низок рејтинг, а останатите политички партии застапени во македонското Собрание веќе не можат ниту да се забележат во анкетите.

Вака поставените бројки и натаму говорат за висока позиционираност на ВМРО-ДПМНЕ и за незначително подобрување на СДСМ.

## СДСМ БЛАГО РАСТЕ, ВМРО-ДПМНЕ БЛАГО ПАЃА!

По речиси две години практикување власт, партијата на Никола Груевски забележува пад на рејтингот од четири проценти. Иако се работи за незначителен процент, со оглед на фактот дека самиот лидер на ВМРО-ДПМНЕ сè уште има еноормно висок рејтинг, сепак може да се заклучи дека почнува да попушта довербата на граѓаните, генерално кон целата Влада а, се разбира, најголемата одговорност за тоа ја носи токму премиерот, како прв човек на Владата. Иако се работи за коалициона Влада, составена од повеќе политички партии, кои ниту пред изборите немаа нешто висок рејтинг, сепак одговорноста секогаш паѓа токму на премиерот и неговата политичка партија. Од друга страна, пак, падот на рејтингот на владејачката партија, не мора да значи дека е само резултат на работата на дел од министрите и од директорите, кои и натаму не покажуваат задоволителни резултати, туку и на општото расположение на граѓаните на Република Македонија, чија надеж почнува да заоѓа!

На општа радост на членовите почна да се зголемува рејтингот на СДСМ. Сепак, за тоа не треба да имаат големи надежи, односно не треба да спијат на тоа уво, бидејќи владејачката ВМРО-ДПМНЕ за нив и натаму е недостижна, а малиот раст на нивниот рејтинг е резултат на моментното расположение на граѓани-

# ТИСКА ЧИСТКА АТА КОАЛИЦИЈА



СЕ ГОТВИ НОВИОТ  
СОСТАВ НА ВЛАДАТА

те, кои почнуваат да се разочаруваат од работата на Владата на Република Македонија. Но, тоа во ниеден момент не треба да значи дека по дифолт се определуваат токму за нив, како единствена алтернатива на власта, бидејќи СДСМ одамна не е алтернатива, пред сè, поради фактот дека оваа партија две години по губењето на власта сè уште не може да ги консолидира сопствените редови, се наоѓа во константен нокаут, но и поради тоа што козметичките промени направени во партијата по теркот на нивниот лидер во сенка - претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, се лоши, без никаква шанса за напредок. Всушност, за тоа говори и не само рејтингот, туку и размислувањето на дел од членовите на партијата за врхушката на СДСМ.

## ДПА ЈА СОГЛЕДА СВОЈАТА СЛАБОСТ!

Иако од страна на ДПА жестоко се реагираше за анкетата на ИРИ, сепак за поголемиот дел од јавноста таа не е изненадување кога се работи за состојбата во албанскиот политички блок.

И пред две години опозиционата ДУИ имаше повисок рејтинг од ДПА, а истото тоа го потврдува и сега. Причините за тоа се повеќе. Иако се очекуваше ДПА, откако ќе влезе во власта, да го зголеми својот рејтинг, бидејќи во изминативе години во албанскиот политички кампус беше практика владејачката партија да го зголемува својот рејтинг, сепак тоа не се случи. Напротив, ДПА не само што не го надмина својот ривал ДУИ, туку и дозволи нејзиниот рејтинг уште повеќе да се зголеми, што ќе рече, да се зацврсти подобро во албанската база на теренот. Причините за тоа, пред сè, лежат во фактот дека ДПА не научи да практикува власт, но и не успеа да се наметне пред ДУИ, иако за тоа имаше повеќе обиди. Најнапред кога кокетираше со прашањето за употребата на албанскиот јазик во Македонија, па сè до предметите од Хаг, кои треба да се процесуираат во Република Македонија, а кои наскоро треба да пристигнат во земјава.

Наспроти ДПА, ДУИ за себе може да каже дека е комотна и дека го задржува своето влијание меѓу албанскиот електорат. Интегративците имаат двојно повеќе проценти рејтинг од владејачката ДПА. Токму затоа оваа партија речиси и

## ТИВКА РЕКОНСТРУКЦИЈА

Предвремени избори ќе има, иако сите се обидуваат тоа да го негираат. Но, сепак пред тие да се случат или, пак распишат, треба да се направат некои други промени. Прво на листата е т.н. тивка реконструкција, која перманентно се случува во Владата на Република Македонија, а чија цел е да не предизвика политичка и меѓукоалициона криза или бура. Сè почна со десната рака на Мендух Тачи, Рефет Елмази, па продолжи со министерот за локална самоуправа, кој дојде од редовите на ПДП, и заврши (барем досега) со жешкиот костен, министерката за економија Вера Рафајловска, за чие менување се говореше речиси од нејзиното поставување на министерската функција. Нејзиниот судир во концептот со вицепремиерот Зоран Ставревски, кој трае перманентно, се дополни со ЕЛЕМ и со несоборливиот Влатко Чинговски, за барем јавно да кулминира со нејзина оставка.

Оставката на Рафајловска, која ни малку не е наивна, е доволен сигнал дека владината реконструкција зема сè поголем замав и веројатно е само добра предигра за вонредни парламентарни избори.

Сепак, додека истата се случува премиерот Никола Груевски не смее да ја пропушти шансата да реконструира и дел од своите министри, кои својата работа не ја извршуваат добро, иако се наоѓаат на врвот на партиските листи. Се разбира, истиот аршин би требало да важи и за директорите кои очигледно се заседнаа во функционерските фотелји. Всушност, тоа многу гласно го прави лидерот на ДПА, Мендух Тачи, кој почна или ќе почне од почеток, со поставување нови кадри, кои треба да го зголемат рејтингот на целата Влада.

беше единствена која не реагираше на прашањето предвремени избори. Со нејзиниот рејтинг се чини дека сосема е подготвена да истрча на изборниот ринг и повторно да ја собори ДПА, овој пат можеби и подобро од првиот.

Свесна за овој факт ДПА се обидува да маневрира. На големо изненадување на јавноста, а по барање на претседателот Мендух Тачи, 130 владини функционери од оваа партија му ги депонираа своите оставки лично нему. Кој од нив ќе преживее, сè уште не е познато. Но, голема е веројатноста дека половината од нив ќе бидат сменети од функциите како резултат на недоволните прикажани резултати, кои се валоризираат и во процентите за рејтинг.

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: POD 075XXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА 075 14 14 42 20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: SON помни Толкувањето го добиваш веднаш.

\*со празно место како во примерот